

**Narodna banka na Republika Makedonija**  
Di rekcija za statistika



**I nformacija za sostojbata i dvi`eweto na stranski te  
di rektni vestici i vo 2005 godina**

Dekemvri, 2006 godina

## **Voved**

Di rektni te i vestici i se vlo` uvawa so koi i nvestitorot ima namera da vospostavi trajna ekonomска povrzanost i ili da ostvari pravo na upravuvawe so pravnотo лице во кое i nvestira. Pri тоа, до крајот на 1993 година земјите пременувале разлини критериуми за дефинирање на di rektni te i vestici i. Во Петто изданиe на првите критериуми за дефинирање на di rektni te i vestici i, MMF се препоручува како критериум да се користи минимално уество од 10% во капиталот или правото на глас, со тоа се обезбедува меѓународна споредност на податоците. Според тоа, дистинкција на di rekten i portfollio i nvestitor se прави од аспект на процентот на posedувани акции и уделите во претпријатието. Ваквите методологии постапки за пресметуваве на stranski te di rektni i portfollio i vestici i во потполност се пременуваат и во Republika Makedonija.

Vo NBRM податоци за stranski te di rektni i vestici (SDI) се прибираат од два извори. Едниот извор е платниот промет на деловните банки со странство по основа на stranski vlo` uvawa (согласно I звештајот систем за меѓународни трансакции) и единствениот кардијски документ од Кардијската Управа за vlo` uvawata во стока. Овие податоци се однесуваат на прливот (одливот) по основа на stranski di rektni i vestici i во конкретниот месец, при тоа се redovno se obrabotuvavaat на месечна основа и се вклучуваат во изготувувавето на билансот на плаќајве.

Вториот извор на податоци се извештаите за состојбата и прометот на поврзаните subjekti koi до NBRM на годините на основа ги доставуваат сите правни лица-резиденти за vlo` uvawata во и од странство. Ваквиот систем за di rektno i zvestuvavane беше введен во 1999 година, со цел уапредување на постоечката статистика и воведување на посебното истражување за пресметуваве на SDI. На тој начин, покрај расположавање на податоци за тековите (прлив/одлив) по основа на SDI, започнува да се расположаваат податоци и за состојбиите за SDI, реинвестираната добивка и побарувавата и обврскиите во и од странство на меѓусебните поврзани subjekti.

Статистичката на di rektni te i vestici i, заснована на извештаите за состојбата и прометот на поврзаните subjekti, е дел од статистиката на меѓународната i vestici она позиција на земјата, која ги вклучува сите финансиски побаруваващи и обврски меѓурезидентите и нерезидентите на тоа-но одреден datum (нај-јако 31.12).


Vo оваа информација се презентирани и обработени податоци за состојбата и движењето на SDI во Republika Makedonija за крајот на 2005 година, добиени од извештаите за состојбата и прометот на поврзаните subjekti. Податоците се анализирани од аспект на структурата на stranski te di rektni i vestici i која ги вклучува акционерскиот капитал, реинвестираната добивка и долгот на меѓусебните поврзаните subjekti. Покрај структурата, stranski te di rektni i vestici i се анализирани и според дејноста во која е i vesticirano, како и земјата на потекло на i vesticiraniот капитал. Во информацијата се презентирани и податоци за stranski te vlo` uvawa од аспект на видот на i vesticijata, како и податоци за di rektni te i portfollio i vestici i, согласно промарната класификација на i vestici i.

## **Dvi ` eva i sost ojbi na st ranski t e direkt ni invest icii**

Vo peri odot od 1997-2005 godina, ni voto na SDI vo Republika Makedonija bel e` i trend na permanentno zgol emuvave. Taka, ni voto na SDI od 141 milioni evra vo 1997 godina se zgol emi na 1.769 milioni evra vo 2005 godina. Sporedeno vo odnos na 2004 godina, ni voto na SDI e zgol emeno za 159 milioni evra, ili za 10%.

So vakvo ni vo na SDI, Republika Makedonija spa|a vo grupata zemji so nisko ni vo na SDI. Kaj zemji te od Jugoi sto-na Evropa, soglasno "I zve{ tajot za investicii" na UNDP za 2005 godina, ni vot o na SDI e najvi soko vo ^e{ ka (59,5 miljardi SAD dolari), Romani ja (23,8 miljardi SAD dolari), Sl ova-ka (15,3 miljardi SAD dolari) i Hrvatska (12,5 miljardi SAD dolari).


**Grafikon br.1: SDI vo zemji t e od Centralna i Ist o-na Evropa**



I zvor: UNDP: "World Investment Report-2005"

Ni skoto ni vo na SDI vo Republika Makedonija se ogleduva i preku ni vnoto relativno nisko u-estvo vo Bruto domaći mi ot proizvod (BDP). Taka, vo peri odot 1998-2005 godina prose- noto godi { no u-estvo na SDI (godi { en prili v presmetan kako razlika vo sostojbi te) vo BDP i znesuva{ e okol u 5%. Pri toa, treba da se i ma vo predvid relativno vi sokoto u-estvo vo 2001 godina od okol u 12% povrzano so pri vati zacijata vo sf erata na tel ekonomi kaci i te. Vo drugi te godini ova u-estvo e relativno nisko i se dvi ` i od 2,6% vo 1999 godina, 5,6% vo 2000 godina, 2,9% vo 2002 godina, 3,2% vo 2003 godina, 7,3% vo 2004 godina i 3,3% vo 2005 godina. Dokol ku u-estvoto vo BDP se presmeta vrz osnova na sostojbata na SDI na krajot na 2005 godina, toga{ toa u-estvo i znesuva 38,1%.


**Grafikon br.2: U-est vo na SDI vo BDP**



### **Struktura na SDI vo Republika Makedonija**

Vo strukturata na SDI vo Republika Makedonija najznačajno uestvo ima aktionerski ot kapital i reinvestiranata dobitka. I men, na krajot na 2005 godina uestvoto na aktionerski ot kapital i reinvestiranata dobitka vo vкупната vrednost na SDI iznesuва 89% (1.580 milioni evra). Sporedeno so krajot na 2004 godina, aktionerski ot kapital i reinvestiranata dobitka beležат зголемуваве од 16%, гледано под влијанието на зголемено инвестиции и остварените финансиски резултати на фирмите со странски капитал во 2005 година.

**Grafikon br.3: Struktura na SDI**



Од друга страна, уеството на нето обврски те кон странски те инвестиции (многу поврзани субјекти) во вкупната вредност на странски те директни инвестиции во 2005 година изнесува 11% (189 милиони евра). Спoredено со крајот на 2004 година, нето обврски те кон странски те инвестиции бележат намалуваве од 22%, во услоји на намалуваве на обврските од 6% и реалисирани дводесет и пет проценти зголемувава на побарувавата од странски инвестиции.

### **Странски direktни investiciji po zemji i dejnosti**

Analizirano по земји, најголеми странски инвестиции во Република Македонија се Унгарија, Греција, Холандија, Велика Британија и Кипар. На крајот на 2005 година на овие 5 земји отпаѓаат 66% од вкупните SDI во Република Македонија. Уеството на Унгарија е најголемо и изнесува околу 20% од вкупните SDI во Република Македонија, потој следат Греција и најмалку инвестиции имаат Кипар и Холандија.

По Унгарија следуваат грчки инвестиции, кои до крајот на 2005 година инвестираат 279 милиони евра, односно околу 16% од вкупните SDI во Република Македонија. При тоа, SDI од Греција се активирани во следниве дејности:

- услуги на дејности (финансиско послување, трговија и др.);
- производството (рафинирање на нафта, преработка на текстилна индустрија);
- градежниство;
- рударството и екстракцијата (индустрија на мермер).

Treta zemja na listata na 5-te najgолеми земји инвестиции и Hol andija која до крајот на 2005 година инвестирала 213 милиони евра (12% од вкупните SDI), а оцрани во следни табелни:

- производство (метална индустрија);
- услуги на транспорт и комуникации;


Релативно високо уество од 9% (161 милиони евра) имаат индустријата и парниот сектор, а оцрани во:

- производството (прахарбена и хемиска индустрија);
- услуги на транспорт и комуникации (финансиско посредувавање, недвижен имот и деловни активности, трговија и др.);

Со исклучок на Холандски Антили, првите десет водечки места на земји инвестиции во Република Македонија им припаѓат на земјите - членки на Европската Унија.

Аналитичката по дејност покажува дека најголем дел, или 48% од SDI во Република Македонија на крајот на 2005 година е сосредочен во секторот на услуги (24% во транспорт и комуникации и 13% во финансиско посредувавање). Во производството се оцрани 44% од вкупните SDI во земјата, најголем дел во производството на метални производи (16%) и во производството на прахранбени производи (11%).

**Grafikon br.7: SDI во Република Македонија по дејност (vo %, крај на 2005 година)**



Динамички анализирано, во 1997 година најголем дел од SDI беа оцрани во производството и услуги на транспорт и комуникации (по 48%). Во периодот 1998-2000 година регистрирано е заголемување на уеството на SDI во производството, при што во просек годишно тоа изнесувало околу 58%. Во наредните години (2001-2004 година) проматот го превзема услуги на отсектор, со просечно годишно уество од околу 54%.


#### **Финансијски резултат и негова распределба**

Од аспект на финансискиот резултат на претпријатијата со странски капитал, анализирана е агрегатната стапка во 2005 година и остварена нето добивка (дел од нето

dobi vka srazmerno na u~estvoto na stranski ot kapi tal) vo iznos od 110 milioni evra, { to e dvojno pove}e vo odnos na prethodnata godina.

Relativno zna~aen del od ostvarenata dobi vka na pretprijatijata se raspredel uva vo vid na divienda, pri { to i splatenata di videnda bel e` i tendencija na kontinuiran porast. Vo 2005 godina se i splateni 64 milioni evra vo vid na divienda. Od druga strana, 112 milioni evra pretstavuvaat reinvestiранa dobi vka (dvojno zgol emuvave vo odnos na prethodnata godina). Reinvestiranata dobi vka vo najgolem del poteknuva od neraspredelenata dobi vka, koja na krajob na 2005 godina i znesuva 164 milioni evra. Od druga strana, nepokri enata zaguba na krajob na 2005 godina i znesuva 62 milioni evra.


**Grafikon br.9: Reinvestiranata dobi vka i isplateni divienda**



#### **SDI nasproti portfolio investiciji**

Soglasno primarnata klasifikacija, vklupnite stranski vlo` uvawa se delat na direktni i portfolio investiciji. Ova klasifikacija se baziira na meunarodno prifateni ot statististici limit od 10% u~estvo vo akcionerski ot kapi tal. Pri toa, pod direktni investiciji se podrazbiraat investiciji so dolgoro~en interes (nad 10% u~estvo), a pod portfolio, investiciji so kratkoro~en interes (pod 10% u~estvo).

**Grafikon br. 4: Primarna klasifikacija na stranski vlo` uvawa**




Soglasno vektata podatka, u-estvoto na direktni te investicii vo ukupni te stranski vlo`uvava vo 2005 godina iznesuva 97% (1.769 milioni evra), dodeka portfolio o investicii te u-estvovaat so 3% (44,7 milioni evra). Sporedeno so krajot na 2004 godina, portfolio investicii te bel e' at zna~ajno zgol emuvave za okolu 50%.

#### ***Novi, postojni i ostanati stranski vlo`uvava***

Od aspekt na vidot na investicijata, SDI se klasificira na: novi investicii (grifild investicii), postojni investicii (merxeri i akviziciji - investicii vo ve}e osnovani firmi) i ostanati investicii (investicii vo razli~ni organizaci i i fondaci i). Soglasno ovaa klasifikacija, vo 2005 godina od ukupniot investiran kapital vo Republika Makedonija, stranski te investitori vlo`ile 56% vo postoe~ki firmi (postojni investicii), dodeka vo novo osnovani firmi vlo`ile 44% (novi investicii). I znosot na ostanatite investicii vo Republika Makedonija e nezna~itelен.

Di nami~ki analizi rano, u-estvoto na novite investicii od 34% vo 1997 godina, vo naredni tri godini bele`i kontinuirano namaluvave, sveduvajќi se na 22% vo 2000 godina. Najgolemo u-estvo na novite investicii od 53% e registriрано во 2001 godina, dodeka vo naredni ot periodi kontinuirano se namaluvava i vo 2004 godina ni vnoto u-estvo iznesuva 44%.

**Grafikon br.5: Broj na vraboteni vo novi i postojni SDI**



Soglasno podatoci te od izve{ati te, brojot na vraboteni vo novo osnovani te firmi na krajot na 2005 godina iznesuva 22.364 vraboteni (3.568 vo 1997 godina), dodeka brojot na vraboteni te vo postojnite firmi iznesuva 133.400 vraboteni (12.175 vo 1997 godina). Ovogledno se dol`i na zgol emuvave na brojot na postojni firmi vo koi doa|a stranski investor.